



Уп. бр.08-98

Врз основа на член 28 и член 19 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен Весник на Република Македонија” бр.145/10), а постапувајќи по известувањето за концентрација помеѓу **Аккор Холдинг Б.В** и **Ревентон Б.В**, Холандија од една страна и **Езпада АГ**, Швајцарија од друга страна, а поднесено од **Аккор Холдинг Б.В** и **Ревентон Б.В**, Холандија, преку Правните застапници Марија Филиповска и Леонид Ристев од Скопје, Комисијата за заштита на конкуренцијата на седница одржана на ден 23.04.2012 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува дека концентрацијата помеѓу **Аккор Холдинг Б.В**, со главно седиште на адреса Маарсмантеег 4-Ц, НЛ-2311 ЕЕ Леиден, Кралство Холандија и **Ревентон Б.В**, со главно седиште на адреса Дорпсстраат 1А, НЛ-1454 АК Ватерганг, Кралство Холандија од една страна и **Езпада АГ**, со главно седиште на адреса Баарерстрассе 135, 6300 Цуг, Швајцарија од друга страна, по основ на купопродажба на акции иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6 000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 28-а од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија” бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04 и 95/05) на сметка на Буџетот на Република Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840.....03161, приходна шифра и програма 72231300.

Образложение

До Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисијата) на ден 30.03.2012 година, а дополнето на 03.04.2012 година **Аккор Холдинг Б.В** и **Ревентон Б.В**, Холандија, преку Правните застапници Марија Филиповска и Леонид Ристев од Скопје, согласно одредбите од член 15 став (1) од Законот за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Законот), поднесе известување за концентрација (бр. 08-98) според кое **Аккор Холдинг Б.В** и **Ревентон Б.В**, Холандија стекнуваат заедничка контрола над **Езпада АГ**, Швајцарија.

Деловни активности на учесниците во концентрацијата:



- **Аккор Холдинг Б.В** со главно седиште на адреса Маарсмантеег 4-Ц, НЛ-2311 ЕЕ Леиден, Кралство Холандија, деловна активност носител на инвестиции;
- **Ревентон Б.В** со главно седиште на адреса Дорпсстраат 1А, НЛ-1454 АК Ватерганг, Кралство Холандија, деловна активност носител на инвестиции;
- **Езпада АГ** со главно седиште на адреса Баарерстрасе 135, 6300 Цуг, Швајцарија, деловна активност големопродажба на енергија.

Поврзани претпријатија на Езпада АГ во Република Македонија:

- **Езпада ДООЕЛ Скопје** со седиште на ул. Бојмија 1/1-1, Скопје, деловна активност трговија на електрична енергија.

Комисијата започна со испитување на известувањето за концентрацијата со денот на неговиот прием и утврди дека концентрацијата потпаѓа под одредбите на Законот.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2) и став (3) и став (4) од Законот и оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминатната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на концентрацијата.

Упатство за правно средство:

Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд на Република Македонија во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

Претседател
Чедомир Краљевски